

ФОРМУЛАР ЗА
БАРАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ ОД
ЛИЧЕН КАРАКТЕР

Барање на информации од личен карактер кои ги обработува Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје	
Име и Презиме	
Адреса за испраќање на одговор	
Телефонски број	
e-mail	

Врз основа на член 12 од Законот за заштита на личните податоци, како субјект на лични податоци, барам да бидам информиран за:

- дали се врши обработка на моите лични податоци;
- целите на обработка и правната основа на обработка на моите лични податоци и корисниците или категориите на корисници на кои им се откриваат моите лични податоци;
- за личните податоци во врска со субјектот на личните податоци и изворот на податоци;
- за логиката на автоматизираната обработка (во случај на одлука донесена врз автоматаска обработка, која има влијание врз субјектот на лични податоци);

(се заокружува едно или повеќе од нотираните барања)

_____ (цело име и презиме, како и скратен потпис)

_____ Датум на прием

Датум на поднесување: __. __. 20__ година.

Права на субјектот на лични податоци

Во согласност со членот 12 од Законот за заштита на личните податоци, субјектот може да побара да биде информиран за тоа дали се врши обработка на неговите лични податоци, за целите и за правната основа на обработката на личните податоци, за корисниците или за категориите на корисници на кои им се откриваат личните податоци и др. Во согласност со ставот 2 од истиот член, по претходно поставено барање од субјектот, контролорот е должен да му одговори на субјектот на личните податоци во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето. Кога контролорот ќе му одговори на субјектот на личните податоци, нема обврска повторно да одговори на истото или на слично барање на тој субјект ако во меѓувреме нема промени нанетовите лични податоци, освен ако не изминале 6 месеци од денот на доставувањето на последното барање.

Барањата на субјектите на лични податоци доставени до контролорот се евидентираат и се управуваат од страна на офицерот за заштита на личните податоци на контролорот. Пополнето и потпишано ова барање се поднесува до архивата на Друштвото. Барањата што не се уредно пополнети или уредно потпишани нема да бидат предмет на разгледување.